

## ОТВОРЕН ПОВИК ЗА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА УЧЕСТВО ВО ИНИЦИЈАТИВАТА САМОЗАСТАПУВАЧ ИНФЛУЕНСЕР ВО РАМКИ НА NEUEYT ПРОЕКТОТ

### ОПИС НА ИНИЦИЈАТИВАТА

**Самозастапувач инфлуенсер** е активност која се имплементира во рамки на проектот NEUEYT – и има за цел млади од маргинализирани и незастапувани групи да ги поврзи да работат во тим со други млади. Тие ќе работат по низа модули при што ќе стекнат знаења да се самозастапуваат преку различни видови на дигитални алатки, меѓу кои и социјални медиуми. Главната цел е да бидат слушнати и да поттикнат реакција кај релевантните креатори на политики. Преку онлајн обуки 5 млади лица од маргинализиран и недоволно застапувани заедници ќе стекнат соодветни вештини и потоа заедно со ментори ќе работат на себе застапување преку дигитални алатки. Обуките се предвидени да траат 5 месеци, еднаш неделно ќе има теоретско предавање преку онлајн платформа и потоа практична работа со менторот. Крајниот резултат е креирање на блог, друг тип на онлајн медиум или страница на социјални медиуми, преку кои ќе се презентираат својот личен предизвик/проблем на релевантните теми (и), преку раскажување приказни, лични искуства, проблеми, интервјуа, препораки, дебати, анкети итн. Блогот или другиот тип на медиуми, или социјалните медиуми ќе бидат алатка за презентирање на проблемите со кои се соочуваат граѓаните од недоволно застапените заедници пред пошироката публика, а со главна цел да се самозастапуваат и да ја застапуваат заедницата која ја претставуваат, да бидат слушнати и да предизвикаат реакција од релевантните креатори на политики.

### Главни цели:

- Да се развијат дигитални вештини за луѓе/млади од недоволно застапените заедници.
- Да се добие онлајн сертификат за инфлуенсер за самозастапување.
- Да им се дозволи на младите од недоволно застапените/руралните заедници да зборуваат во свое име застапувајќи ги нивните права и демократското учество на заедницата што ја претставуваат
- Да им се овозможи на младите кои не се недоволно застапени да станат повеќе свесни за заедницата преку директна поддршка и менторство на младите од недоволно застапените заедници.
- Да се подигне свеста на заедницата за потребите на недоволно застапените



- Да се иницираат активности, соработки, дискусии или промени во политиките за подобрување на животот на недоволно застапените заедници.

### **Ваша задача:**

- Да номинирате двајца млади луѓе од вашата организација (еден од недоволно застапени заедници, друг кој би бил негов соработник/ментор) кои би стекнале вештини за дигитален маркетинг и за водење на онлајн платформа за застапување,
- Да соработувате и им помагате во процесот на младите луѓе,
- Креирање блог или друг тип на онлајн медиум, преку кој ќе се одвива себезастапувањето,
- Евалуација на програмата.

### **ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ НА КАНДИДАТИТЕ:**

- Млади луѓе од Македонија од 16-30 години кои се дел од мариганизирани групи или недоволно застапени заедници, (пример, лица со попречености, расни и етнички малцинства, деца без родители, LGBTIQ лица, млади од рурални средини, и сл.)
- Имаат интерес за социјални теми и се соочуваат со предизвици во секојдневното живеење поради припадноста во одредена маргинализирани или недоволно застапена заедница,
- Сакаат да придонесат во подобрување на животот на лицата од маргинализирани или недоволно застапени заедници преку истакнување на личниот пример, и преку застапување на мисијата на вашата организација.

### **БЕНЕФИТИ ЗА УЧЕСНИЦИТЕ:**

- Стекнување на дигитални вештини и унапредување на постоечки, преку Тренинг обуки од искусни младински работници,
- Стекнување на претприемачки вештини за водење на онлајн бизнис,
- Менторство од врсници кои заедно ќе работат
- Сертификат
- Сопствен медиум преку кој понатаму ќе може да го развиваат и монетизираат,
- Можност за средба со креатори на политики,
- Можност за учество во останати активности на организацијата, преку волонтирање, учество на настани.

### **БЕНЕФИТИ ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ:**

- Збогатување на вашиот тим со двајца обучени (само)застапвачи кои би ја претставувале мисијата на вашата организација,



Co-funded by the  
Erasmus+ Programme  
of the European Union



- Збогатување на вашиот тим со двајца обучени дигитални маркетери кои би можеле да ги водат во иднина организациските социјални медиуми и веб страни,
- Стекнување на вештини за дополнителни извори на финансирање на вашата организација,
- Дополнителен медиум воден од самозастапувачи преку кој ќе ги претставуваат предизвиците со кои се соочува заедницата со која работите,
- Можност за средба со креатори на политики.

## **КАКО ДА АПЛИЦИРАТЕ ИЛИ НОМИНИРАТЕ УЧЕСНИК?**

Доколку се пронаоѓате во потребните квалификации или пак сакате да номинирате учесник ве молиме аплицирајте до 24-ти април 2022, со испраќање на мејл на [rosica@porakanova.org](mailto:rosica@porakanova.org), со име, презиме на номинираниот учесник и контакт мобилен и мејл.

Пратете им ги повиците за учесници на младите луѓе кои ќе ги номинирате, за да се запознаат со нивната улога и бенефити.